



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 19 мај 1998
Скопје
Број 23

Аконтацијата за 1998 година изнесува
7.200 денари. Овој број чини 150
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

675.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободи од натамошно извршување на казната затвор осуденото лице:

1. Томе Стево Лазаров од с. Прдејци.

II

Извршувањето на казната затвор им се замени со условна осуда за време од 2 години на осудените лица:

1. Тони Петре Темелкоски од Прилеп, во траење од 3 месеци;

2. Цемаил Мустафа Ајрушев од Штип, во траење од 6 месеци.

III

Делумно се ослободува од натамошно извршување на казната затвор осуденото лице:

1. Арслани Мустафа Чулифат од Гостивар, во траење од 3 месеци.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-351
15 мај 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

676.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 4 мај 1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДДЕЛНИ АКТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на одлуките на Управниот одбор на Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, донесени на седницата одржана на 2 април 1998 година и тоа:

– Одлука за зголемување на влогот на ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, во Фабриката за

опрема и делови „ФОД“ ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје ДООЕЛ – Новаци;

– Одлука за зголемување на влогот на ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје во Фабриката за одржување на ремонт и транспорт „ФОРТ“ ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје ДООЕЛ – Осломеј;

– Одлука за зголемување на влогот на ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје во Фабриката за производство на кварц, градежни материјали и услуги „Сепарација“ ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје ДООЕЛ – Осломеј;

– Одлука за продажба на влогот на ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје во Фабриката за опрема и делови „ФОД“ ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје ДООЕЛ – Новаци;

– Одлука за продажба на влогот на ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје во Фабриката за одржување на ремонт и транспорт „ФОРТ“ ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје ДООЕЛ – Осломеј; и

– Одлука за продажба на влогот на ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје во Фабриката за производство на кварц, градежни материјали и услуги „Сепарација“ ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје ДООЕЛ – Осломеј.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1031/5
4 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

677.

Врз основа на член 11 став 1 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 11 мај 1998 година донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ – Ц.О. – СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Статутот на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови – ц.о. – Скопје, донесен од Управниот одбор на Јавното претпријатие на седницата одржана на 25 декември 1997 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-327/3
11 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

678.

Врз основа на член 46 од Законот за шумите („Сл. весник на РМ“ бр. 47/97), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕТКИ ВИДОВИ ДРВЈА ВО ШУМА

Член 1.

За ретки видови дрвја во шума се определуваат следните видови дрвја:

1. Орев (*Juglans regia*)
2. Питом костен (*Castanea sativa*)
3. Див костен (*Aesculus hippocastanum*)
4. Мечја леска (*Corylus colurna*)
5. Гол човек (*Arbutus andrachne*)
6. Полски брест (*Ulmus campestris*)
7. Планински брест (*Ulmus montana*)
8. Горски јасен (*Fraxinus excelsior*)
9. Планински јавор (*Acer heldreichii*)
10. Даб стежер (*Quercus pedunculata*)
11. Сива топола (*Populus canescens*)
12. Ситнолисна липа (*Tilia cordata*)
13. Тиса (*Taxus baccata*)
14. Дива фоја (*Juniperus excelsa*)
15. Питома фоја (*Juniperus foetidissima*)
16. Мечје грозје (*Arctostaphylos uva-ursi*)
17. Македонска мушмулица (*Cotoneaster mariana*)
18. Дива слива (*Prunus soccomilia*)
19. Степски бадем (*Amygdalis nana*)
20. Див бадем (*Amygdalis webbii*)
21. Бел трн (Сланушка) (*Crataegus heldreichii*)
22. Сив глог (*Crataegus incana*)
23. Македонски глог (*Crataegus sericea*)
24. Кадров глог (*Crataegus villosa*)
25. Сирка (*Ziziphus jujuba*)
26. Жолта копривка (*Celtis tournefortii*)
27. Божиќно дрво (*Ilex aquifolium*)
28. Дива цреша (*Prunus avium*)
29. Горушпа (*Prunus mahaleb*)
30. Гола копривка (*Celtis glabrata*)
31. Дива јаболка (*Malus florentina*)
32. Зелена евла (*Alnus viridis*)
33. Кривуљ (*Pinus mugo*)
34. Паласки бор (*Pinus nigra var. palasiana*)
35. Платан (*Platanus orientalis*)
36. Муника (*Pinus heldreichii*)

Член 2

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-3517/1
5 мај 1998 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство и
водостопанство,
м-р Киро Докузовски, с.р.

679.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за шумите („Службен весник на РМ“ бр. 47/97), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ВОВЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ШУМСКИ РЕД

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на воведување и одржување на шумски ред.

Член 2

Шумски ред во смисла на овој правилник, претставува ненарушена состојба во шума од штетното влијание на биотски и абиотски фактори.

Член 3

Причини за нарушување на шумски ред можат да бидат:

- Вршење на сечи при кои доаѓа до оштетување на околните стебла, на подмладокот, на знаците (жиг број) од извршената ознака за сеча и слично;
- Обработка на соборените стебла, расфрлени гранки и необработени делови од стеблата;
- Изнесување, односно извезување на шумските сортименти од сечиштето;
- Неизвршување на одгледувачки мерки (чистење и прореди) во млади шуми, шумски култури и подмладокот;
- Елементарни непогоди и штетните последици предизвикани од ветер, снег, мраз (виткање, откорнување, кршење на цели стебла или нивни делови), потоа, суша, гром, шумски пожар;
- Појава и ширење на растителни болести и штетници, сушење на стебла и сл.

Член 4

Под воведувањето на шумски ред во смисла на овој правилник се подразбира преземање и спроведување на мерки и активности за отстранување на последиците што довело до неговото нарушување и тоа:

- По извршената сеча и обработка на посечените стебла, се врши преглед на сечиштето и дополнително се означуваат за сеча стеблата што се оштетени при сечата во толкава мера што им претстои сушење и можат да претставуваат легло на растителни болести и штетни инсекти, како и стебла на кои се закачени исечени но несоборени стебла. Сечата на дополнително означените и евидентирани стебла, се врши по претходен увид од шумарската инспекција;
- На површини каде поголем број на стеблата се оштетени од елементарни непогоди, сечата и обработката на стеблата и воведувањето на шумскиот ред се врши веднаш по претходно извршената ознака за сеча по настанување на оштетувањето, што се однесува и на редовните сечишта;
- Суви, исечени или паднати стебла, се отстрануваат од шумата, а на иглолисни видови им се олупува кората на пенушките и на неискористените делови од стеблата со дебелина над 7 см што остануваат во шумата, а потоа кората и гранките се собираат и контролирано се горат или се третираат со хемиски средства;
- По завршување на сечата односно на мелиоративно одгледните мерки и обработката на исечените стебла во шумски сортименти, кората и гранките се сместуваат на помали купишта, што нема да му пречат на подмладокот и обновата на шумата;
- Воведувањето на шумскиот ред започнува веднаш по неговото нарушување, а крајниот рок за негово целосно воведување е еден месец по завршувањето на работите со кои е нарушен, што исто така не може да трае подолго од еден месец.

Член 5

Под одржување на шумски ред во смисла на овој правилник се подразбира преземање на превентивни мерки и активности, да се спречи неговото нарушување, како и мерки и активности за одржување на воведениот шумски ред и тоа:

- Соборување на стебла при сеча се врши во правец и на начин на кој исеченото стебло со паѓањето најмалку ќе ги оштети околните стебла, подмладокот и земјиштето, а и самото најмалку ќе се оштети;

– При вршење на стеблимична сеча во високостеблени шуми на стрми терени (освен кај одгледните сечи), соборувањето на стеблата не смее да се врши во правец на падината, туку нагоре, на страна и во согласност со изведениот годишен план;

– Знакот на ознаката за сеча што е втиснат на дното од стеблото односно на една од неговите подебели коренови жили, мора по сечата да остане неоштетен;

– Обработка на исечените стебла се врши по правило на просторот на сечиштето каде што има најмалку подмладок и од каде постои можност за најлесно изнесување на производите од шумата, а при тоа најмалку да се оштети подмладокот, шумското земјиште и произведениот шумски сортимент;

– Изнесувањето на шумските сортименти од шума до времено стовариште или извозен пат (дотур) се врши по претходно утврдени дотурни патишта и правци по кои ќе има најмалку оштетувања;

– Дотурните патишта и правци се утврдуваат со годишниот изведен план;

– Дотур на шумските сортименти на терени подложни на ерозија и лизгање на земјишта што лесно се оштетуваат односно соголуваат, може да се врши само со жичари или други технички средства и помагала, кои го заштитуваат земјиштето;

– На пенушките и на сортиментите добиени при сеча на иглолисни видови дрвја, паралелно со вршење на сечата им се олупува кората;

– Кората се олупува и на отпадокот и дрвната маса од иглолисни видови дрвја со дебелина над 7 см. што останува во сечиштето по завршување на сечата;

– Оставање на шумски сортименти и гранки, не смее да се врши во поројни и речни корита, на шумски патишта и патеки;

– Во шуми загрозуени од пожар редовно се отстрануваат сувите стебла, лежечкото дрво, гранките и друг запалив материјал;

– Други шумски производи (плодови и семе, трева, сува шума, мов и др.), се собираат на начин со кој не се прават штети на подмладокот, садниците, шумските стебла, гранките, уредувачките и другите знаци, како и на други шумски објекти.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.09-3517/1
5 мај 1998 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
м-р Киро Докузовски, с.р.

680.

Врз основа на член 56 став 9 од Законот за шумите („Службен весник на РМ“ бр. 47/97), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ЖИГОСТУВАЊЕ И ИЗДА- ВАЊЕ ИСПРАТНИЦА ЗА ИСЕЧЕНО ДРВО

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на жигосување и издавање испратница за исечено дрво.

Член 2

Жигосувањето во државните шуми се врши со шумски жиг (чеканче) во тркалезен облик со пречник од 32 мм, а во приватните шуми со шумски жиг во облик на рамностран триаголник чија страна изнесува 35 мм, во кој е испишан називот и седиштето на јавното претпријатие за стопанисување со шуми, односно правното

лице за одгледување и заштита на шума со посебна намена и нумерирани со арапски броеви.

Член 3

Жигосување на шумските сортименти се врши и тоа:
а) кај техничко дрво во обла, цепена или делкана состојба, жигот се втиснува на секое парче, на двете челни страни;

б) кај целулозно, танинско, огревно и останатото дрво, жигот се втиснува на едно од челата и тоа на најмалку 50% од вкупното количество на посеченото дрво во државните шуми, односно 85% во приватните шуми;

в) кај шумските сортименти кои поради малите димензии неможе поединечно да се втисне жигот, се втиснува жиг на најпогодно место на снопот, товарот и слично.

Член 4

При втиснување на шумскиот жиг се употребува водоотпорна боја и тоа:

За дрво произведено во шуми во државна сопственост наизменично, една година сина, една година зелена боја, а за дрво произведено во шуми во приватна сопственост наизменично, една година црна, една година црвена боја.

Член 5

Жигосувањето се врши во сечиштето по приемот на произведените дрвни сортименти, односно непосредно пред нивното изнесување од сечиштето.

Член 6

Се смета дека дрвото не е жигосано ако жигосувањето не е извршено според одредбите на овој правилник.

Член 7

Испратница се издава за секое превозно, односно преносно средство на местото на утовар и важи за денот, часот и времето за кое е издадена.

Испратница не се издава на превозно средство кое не е регистрирано од надлежен орган.

Рокот на важност на испратницата не може да се продолжува.

До колку испратницата од оправдани причини не е искористена за денот односно во времето утврдено во испратницата се заменува со нова.

Нова испратница издава субјектот што ја издал неискористената испратница, по претходна проценка за оправданоста на таквото барање.

Член 8

Испратницата има важност само за еден превоз и ги содржи следните податоци:

Име и презиме и точна адреса на лицето што го врши преносот односно превозот, име и податоци на документот за чија сметка се врши преносот односно превозот, име и презиме и точна адреса на купувачот односно сопственикот на дрвото, местото од кое и до кое се врши преносот односно превозот, реден број, вид на дрво, сортиментот, количеството, број на жигот, забелешка, средството со кое се врши превозот односно преносот (видот, регистарска ознака и сл.), ден и време утврдено за извршување на превозот односно преносот, целосно име и презиме на одговорното лице и потпис.

Член 9

Испратницата има единствен сериски број, се состои од три еднообразни примероци во различна боја од кои првиот примерок односно во бела боја и се издава на странката, вториот во зелена боја за сметководството, а третиот во портокалова боја и останува на кочанот.

Испратницата се издава според образец што е составен дел на овој правилник.

Член 10

Се смета дека дрвото не е снабдено со испратница во колку податоците внесени во неа не се совпаѓаат со товарот и средството со кое се врши преносот односно превозот, кога се пренесува односно превезува дрво кое не е жигосано според овој правилник или нејзината важност е измината.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-3517/1
5 мај 1998 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство и
водостопанство,
м-р Киро Докузовски, с.р.

(Субјект)

Испратница бр. 0000000

од с (гр) ул бр
(пренесува пренесување и пренос)
за сметка на фактура-одобрение бр

од с (гр) ул бр
пренесува од место до место следните шумски производи

Ред број	ВИД НА ДРВО	Вид на сортимент или извешајно дрво	Едини мера	Количина	Жигосување или извршено со жиг број	Забелешка
-------------	-------------	---	---------------	----------	---	-----------

Пренесува односно преносот на дрво се врши со
(вид на средство регистрирана ознака и сл.)
Оваа испратница важи само за еден пренос односно пренос, што треба да се изврши
од ден до 19 часот
Важи за време од до часот
Издадена на ден 19 год

Одговорно лице

формат 210 x 150

МПИ

(вид на пис и пренос)

(потпис)

Напомена Испратницата се издава при превозот односно преносот

681.

Врз основа на член 32 став 6 од Законот за шумите („Службен весник на РМ“ бр. 47/97), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ОЗНАКА ЗА СЕЧА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на ознака за сеча што подразбира одбирање и означување за сеча.

Член 2

Ознаката за сеча може да биде стеблимична и површинска.

Стеблимична, во случај кога е предвидена односно одобрена сеча на поединечни стебла.

Површинска ознака се врши во случај кога е предвидена, односно одобрена чиста сеча (нискостеблено стопанисување, реконструкција на деградирани шуми и шикари, мелниоритивни и ресуреക്ഷиони сечи, сечи за пренамена на земјиштето, изградба на објекти, сообраќајници, далноводи, пожаришта, штети на шума од елементарни непогоди и сл.).

Член 3

Стеблимична ознака се врши со втиснување на шумски жиг (чеканче) на глатки засеци на дното на стеблото односно на една од неговите подебели коренови жили, и на деблото на градна висина.

Исклучок од став 1 на овој член се тенките стебла (кај чистење, прореди и сл.) на кои неможе да се втиснува шумски жиг кои ќе се означуваат со засечување на кората или боење со боја на градна височина на стеблото.

На стеблата во високостеблени државни шуми во кои се вршат главни сечи покрај шумскиот жиг се втиснува и редниот број на означеното стебло.

Член 4

При вршење ознака на стебла за сеча, првенствено се зафаќаат извалени, оштетени, сувовервни, исушени, со слаб квалитет и останати стебла, што ја оневозможуваат, или отежнуваат обновата на шумата и развитокот на перспективните стебла.

Член 5

Засекот на деблото на градна височина при рамни терени се прави на страната што се наоѓа во правецот на движењето на ознаката, а при ознака на стрмни терени, се прави од неговата горна страна, а на дното на стеблото односно на една од неговите подебели коренови жили, се прави што пониско до земјата и тоа на спротивната страна од засекот на деблото на градна височина, односно од неговата долна страна во правец на стрмнината.

Член 6

При ознаката за сеча односно при втиснување на шумскиот жиг, се употребува водоотпорна боја и тоа наизменично една година сина, една година зелена при ознака во државни шуми, а при ознака во шуми во приватна сопственост, ретки видови на дрвја и на дрвја надвор од шумата, една година црна, една година црвена боја.

Член 7

Површинска ознака за сеча се врши по претходно утврдување на површината предвидена за чиста сеча, а потоа се обележува нејзината гранична линија.

Обележувањето на граничната линија се врши со видни знаци на рабните стебла (со засечување, боење со маслена боја) кои треба да останат до завршување на сечата.

По потреба, за обележување на граничната линија со боење можат да се користат неподвижни камења, стари но здрави пенушки што ќе се најдат на граничната линија, потоа со поставување на столбови, хумки и слично.

На рабните стебла се втиснува и шумски жиг, на начинот определен во член 4 став 1 од овој правилник.

Член 8

Извршената ознака во шуми (државни и приватни), на ретки видови дрвја и дрвја надвор од шума, се евидентира во две посебни книги и тоа:

– Книга за евиденција на извршена ознака за сеча во државна шума и

– Книга за евиденција на извршена ознака за сеча во приватна шума, на ретки видови дрвја и на дрвја надвор од шума.

При стеблимична ознака за сеча, покрај останатите податоци, за секое означено стебло над 10 см., дебелина на градна височина, во книгите од став 1 на овој член, се внесуваат следните податоци: реден број на стеблото, вид на дрво, пречник на градна височина во см., висина во метри и бруто дрвна маса на стеблото во м³.

По исклучок од став 2 на овој член, при ознаката што се врши според член 4 став 2 од овој правилник, се евидентира бројот на означените стебла и нивната вкупно бруто дрвна маса, што се утврдува по методот на средно моделно стебло.

При површинската ознака за сеча покрај останатите податоци, во книгата за евиденција на извршената ознака, се внесуваат податоци за: бројот на означената парцела, вид на дрвото, површина на означената парцела во ха и бруто дрвна маса во м³.

Член 9

Книгите за евиденција на извршената ознака за сеча од член 8 став 1 алинеја 1 и 2 имаат трајна вредност и се прилагодат кон посебниот план за стопанисување со шумите, односно кон посебниот план за одгледување и заштита на шумите со посебна намена за државните шуми, а за ознаката извршена во приватни шуми се приложуваат кон посебниот план за стопанисување, односно кон одобрената за сеча.

Член 10

Шумскиот жиг (чеканче) за вршење на ознака за сеча во државна шума, има тркалезен облик со пречник од 32 мм, а за ознака за сеча во шуми во приватна сопственост има облик на рамностран триаголник чија страна изнесува 35 мм.

Во внатрешноста на жиговите од став 1 на овој член, стои називот на претпријатието и седиштето, а во центарот на жигот стои неговиот арапски број.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.09-3517/5

5 мај 1998 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
м-р **Киро Докузовски, с.р.**

(Субјект)

КНИГА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗВРШЕНА ОЗНАКА ЗА СЕЧА ВО ДРЖАВНА ШУМА

бр. _____

Ш.С. _____ место _____
Шумскостопанска единица _____
Оддел _____ Работилница _____
Оддел _____ Работилница _____
Стручните лица што ја извршиле ознаката _____
(име и презиме и стручна категорија) (потпис)

Реден број на сечебното парцела	ВИД НА ДРВО Пречник на граница височина - см	Височина на стеблото (м)	Површина на парцелата (ха)	ВИД НА ДРВО Бруто дрвна маса м ³	Забелешка

(Субјект)

КНИГА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗВРШЕНА ОЗНАКА ЗА СЕЧА ВО ПРИВАТНА ШУМА, НА РЕТКИ ВИДОВИ ДРВА И НА ДРВА НАДВОР ОД ШУМА

бр. _____

Ш.С. _____ место _____
Шумскостопанска единица _____
Составач _____ од _____ бр. _____
К.О. _____ Катедра _____ бр. _____
Оддел _____ Работилница _____
Стручните лица што ја извршиле ознаката _____
(име и презиме и стручна категорија) (потпис)

Габеларниот дел, како и кн. државните шуми

Формат 150 x 210 мм

682.

Врз основа на член 59 став 1 од Законот за шумите („Сл. весник на РМ“ бр. 47/97), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

ПРАВНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА ЗА ШТЕТИ НА ШУМИТЕ

Член 1

Со овој правилник се утврдува висината на цената за штети настанати со сеча или оштетување на стебла противправно присвојување на паднато, прекршено или

навалено стебло, оштетување или уништување на природен подмладок или садници во шума, на шумски земјишта и долини и противправно присвојување на други шумски производи (шумско семе и плодови, лековити растенија или нивни делови, печурки, лишав, мов, смола, камен и сл.).

Член 2

За противправно исечено стебло односно за противправно присвојување на паднато, прекршено или навалено стебло или дел од стебло, висината на цената на штетата се одредува:

1. За техничко обло дрво

ред. бр.	Вид на дрво	висина на надоместокот за штета за 1 м ³ /ден
1.	Орев	45.000,00
2.	Ласен, јавор, брест, диви овошци	40.000,00
3.	Даб	35.000,00
4.	Бука, багрем, костен	30.000,00
5.	Останати тврди лисјари	35.000,00
6.	Меки лисјари	25.000,00
7.	При бор, бел бор, молика	32.000,00
8.	Смрча, ела	40.000,00
9.	Останати четинари	30.000,00

2. За огревно дрво

Висина на штета за 1 м³/ден

ред. бр.	Вид на дрво	за дрво од стебло без тех.дрв.маса	за дрво од стебло со тех.дрв.маса
1.	Даб, бука и костен	7.000,00	9.000,00
2.	Останати тврди лисјари	6.000,00	7.000,00
3.	Меки лисјари	4.000,00	6.000,00
4.	Четинари	4.500,00	5.500,00
5.	Пенушки ветки под 7 см.	4.000,00	

Под техничко обло дрво, во смисла на овој ценовник, се подразбираат делови од обло дрво со должина над 1 м. од кои најмалку 30% може да се употребат за пилаанско производство или за други технички цели, како и ситно техничко дрво кое може да се употреби за колци за лозја, стожери, држалки, летви, огради и слично.

Под огревно дрво, во смисла на овој ценовник, се подразбира дрво за хемиско искористување и за огрев. Износите утврдени во табелите 1 и 2 ќе се зголемат за 50% ако стеблото:

- потекнува од шума прогласена за шума со посебна намена (национални паркови, шумски резервати и сл.);
- е од издвоена семенска состоина или оставена за семењак;
- е од вид на дрво чија сеча е забранета или ограничена;
- има граничен знак или знак за поделба на шумата;
- е од шума во која со шумскостопанска основа односно програмата за унапредување на шумите не е предвидена сеча;
- потекнува од природен подмладок во млади шуми (високи шуми до 20 години возраст, ниски шуми до 10 години).

Износите утврдени во член 2 ќе се зголемат за 100% ако стеблото е исечено во шумска култура, односно шума подигната по вештачки пат.

Член 3

За бесправно сечење на млади стебла од четинарски видови дрвја (новогодишни елки и сл.), висината на штетата се утврдува во износ од 3.000,00 денари за едно стебло.

Член 4

За противправно присвојување на суви и навалени стебла или нивни делови чија вредност е намалена виси-

ната на штетата се утврдува според износите од член 2 од овој правилник намалена за 30%. За оштетување на стебло со лупење на кората, подбелување, превртување, кастрење на гранки засечување, вадење на смола и сл., ако оштетувањето на стеблото е од таков степен што непосредно му претстои сушење, висината на штетата се утврдува според износите од член 2 на овој правилник.

Член 5

Ако противправно исеченото стебло, односно присвоеното исечено дрво прекршено или навалено стебло или дел од стеблото е обработено во сортименти (делкано, цепкано и сл.) и притоа мерено како нето дрвна маса во различни мерки (парчиња и сл.), висината на цената на штета се утврдува на тој начин што претходно сортиментите се претвораат во м³ обловина според следните фактори за пресметување:

ред. бр.	Вид на производот	единична мера	фактор
1.	Цепена граѓа од четинари и бука	1 м ³	3,33
2.	Цепена граѓа од даб	1 м ³	5,00
3.	Делкана граѓа	1 м ³	1,67
4.	Огревно дрво	1 м ³	0,65
5.	Симли и шпандри	1 парче	0,0017
6.	Градинарски колци	1 парче	0,00085
7.	Колци за лозја	1 парче	0,0033
8.	Колци за овошкы	1 парче	0,0071
9.	Рачки	1 парче	0,0033
10.	Прачки	1 сноп	0,01
11.	Обрачи	1 парче	0,0014

Член 5

Висината на надоместокот на штета на противправно оштетување или уништување на природен подмладок и садници во шуми и на шумско земјиште се утврдува:

ред. бр.	вид на дрво	висина на штетата за 1 сад. во ден.			
		1 год.	2 год.	3 год.	преку 3 год.
1.	Багрем, гледич, дива овошкы	150,00	200,00	300,00	450,00
2.	Јавор, дав костен, припаца, јасен, брест	200,00	300,00	350,00	400,00
3.	Орев, питом костен	300,00	450,00	500,00	300,00
4.	Останати тврди лисјари	150,00	200,00	200,00	300,00
5.	Липа, бреза, ела, домашна топола	150,00	200,00	300,00	500,00
6.	Останати мекы лисјари	100,00	150,00	200,00	300,00
7.	При бор, бел бор, молика	300,00	350,00	300,00	600,00
8.	Смрча и ела	300,00	450,00	600,00	600,00
9.	Егзотн од лисјари и четинари	450,00	500,00	600,00	900,00
10.	Останати четинари	300,00	350,00	300,00	600,00

Износите утврдени во табелата се зголемуваат за 50% ако садниците се пресадувани (школувани), а ако се од калемени орев, се зголемуваат за 10 пати.

Член 7

За противправно присвојување на други шумски производи, висината на цената на штетите се утврдува:

ред. бр.	Шумски производи	един. мера	висина на штета во денари
----------	------------------	------------	---------------------------

- Шумско семе од четинари во шипарки
 - при бор, смрча, ела 1кг. 8.000,00
 - бел бор и молика 1кг. 10.000,00
 - ариш 1кг. 12.000,00
 - останати четинари 1кг. 2.000,00
- Шумско семе од лисјари
 - даб, цер, бука 1кг. 5.000,00

ред. бр.	Шумски производи	един. мера	висина на штета во денари
	– липа, багрем, гледич	1кг.	10.000,00
	– јасен, брест, бреза, ела и останати видови	1кг.	20.000,00
3.	Шумски плодови		
	– орев, бадем, лешник	1кг.	800,00
	– костен питом	1кг.	600,00
	– плод од смрека	1кг.	600,00
4.	Лековити растенија		
	– цвет од при и бел слез	1 кг.	5.000,00
	– цвет од липа	1 кг.	20.000,00
	– цвет од останати видови	1 кг.	10.000,00
	– лист од лудо растение (бела дона)	1 кг.	5.000,00
	– лист од орев и костен	1 кг.	5.000,00
	– лист од бутин (дигиталис)	1 кг.	10.000,00
	– останати видови лист	1 кг.	8.000,00
	– стебло од мечкино грозје	1 кг.	50.000,00
	– стебло од шарпланински чај	1 кг.	60.000,00
	– стебло од останати видови	1 кг.	8.000,00
	– корен од див чемер (геници-ана)	1 кг.	60.000,00
	– корен од останати видови	1 кг.	12.000,00
	– тубера од салеп	1 кг.	15.000,00
	– плод од боровинка	1 кг.	3.000,00
	– плод од други видови	1 кг.	2.000,00
	– мов	1 кг.	2.000,00
5.	Останати производи		
	– боровина од посечени стебла и пенушки	1 кг.	1.000,00
	– смола	1 кг.	6.000,00
	– лисна постилка	1 кг.	800,00
	– печурки во свежа состојба	1 кг.	2.000,00
	– зеленика	1 м ³	20.000,00
	– лисник	1 м ³	30.000,00
6.	Пасење, брестење и желедење во шума		
	– овца, одлачено јагне, прасе	грло	1.000,00
	– коњ, мазга, магаре, говедо	грло	5.000,00
	– ждребе, теле и прле до 1 година старост, свиња	грло	3.000,00
	– коза, јаре	грло	10.000,00
7.	Камен	м ³	10.000,00

Во шуми во кои со Законот за шумите е забрането пасење, брестење, желедење на добиток, односно во кои со плановите за стопанисување не се предвидува пасење, брестење, односно желедење износот на надоместокот од точка 6 се зголемува за 50%.

Член 8

При утврдување висината на цената на штета настаната со противправно копање на шуми или со чиста сеча на шуми освен висината на штета пресметана според износите утврдени во табелите на овој ценовник, се пресметуваат и трошоците за пошумување на земјиштето и за воведување на шумски ред.

Член 9

Ако противправното пресечено дрво или негов дел се одземе од сторителот на прекршокот, висината на цената на штетата се пресметува според износите утврдени со овој правилник намален за износот од пазарната вредност на пресеченото дрво односно неговиот дел.

Член 10

Овој ценовник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-3517/4
5 мај 1998 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство и
водостопанство,
м-р Киро Докузовски, с.р.

683.

Врз основа на член 71 став 3 од Законот за шумите („Службен весник на РМ“ бр. 47/97), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

П РА В И Л Н И К ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ШУМАРСКИОТ ИН- СПЕКТОР

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот и начинот на издавање на легитимацијата на шумарскиот инспектор.

Образецот од став 1 на овој член е составен дел на овој правилник.

Член 2

Големината на легитимацијата на шумарскиот инспектор е 6,5 x 10 см, изработена е на хамер хартија со светлозелена боја и е заштитена со пластична фолија.

Легитимацијата има две страни со следната содржина:

- предната страна содржи: грб на Република Македонија, назив на органот што ја издава легитимацијата, место за фотографија 3 x 3,5 см, текст: „Легитимација на шумарски инспектор“, име и презиме на шумарскиот инспектор и регистарски број на легитимацијата;

- задната страна содржи: текст: „Имателот на оваа легитимација е овластен да ги обавува сите дејствија предвидени за шумарски инспектор со Законот за шумите („Сл. весник на РМ“ бр. 47/97)“, Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство и место за печат.

О Б Р А З Е Ц

ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ШУМАРСКИ ИНСПЕКТОР (формат 6,5 x 10 см)

предна страна

 Република Македонија Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	
3 x 3,5 см	ЛЕГИТИМАЦИЈА на шумарски инспектор
_____ рег. број	_____ (име)
_____ (презиме)	

задна страна

Имателот на оваа легитимација е овластен да ги обавува сите дејствија предвидени за шумарски инспектор со Законот за шумите („Сл. весник на РМ“ бр. 47/97)

М.П.
(Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство)

Член 3

Легитимацијата на шумарскиот инспектор се издава во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Легитимацијата има важност се додека лицето на кое му е издадена има службено својство на инспектор. Инспекторот ја враќа легитимацијата по престанок на службеното својство на инспектор.

Член 5

Во случај на губење на легитимацијата инспекторот ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го известува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство кој му издава нова легитимација.

Член 6

Легитимацијата се заменува со нова и во случај на:
- дотраеност или оштетување и
- промена на личните податоци на имателот.

Член 7

Легитимацијата што се одзема, враќа или се заменува се поништува.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-3517/1
5 мај 1998 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство и
водостопанство,
м-р **Киро Докузовски**, с.р.

684.

Врз основа на член 65 став 2 од Законот за шумите („Сл. весник на РМ“ бр. 47/97), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

П РА В И Л Н И К ЗА УНИФОРМАТА И ВИДОТ НА ОРУЖЈЕТО ШТО ГО НОСАТ ПРИПАДНИЦИТЕ НА ШУМ- СКАТА ПОЛИЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува униформата и видот на оружјето што го носат припадниците на шумската полиција.

Член 2

Шумските полицајци имаат зимска и летна униформа.

Член 3

Зимската униформа на шумските полицајци се состои од: сако, пантолони, зимска капа, кошула со долги ракави, вратоврска, џемпер, шал, поткапа, ветровка со влошка, кожни нараквици, теренски чевли и зимски чорапи.

Член 4

Делови од зимската униформа на шумските полицајци го имаат следниот крој и боја:

1. Сакото е од камгарн (85% волна и 15% синтетика) со отворени ревери, благо изразен струк и доволно комотно.

Сакото е поставено и има по еден џеб од двете внатрешни страни.

Ракавите на сакото се долги до половина на дланката на природно опуштена рака. Сакото однапред се закопчува со четири кочиња во бронзена боја со пречник од 22 мм. Копчињата се сопиени на десната страна на сакото на подеднакво меѓусебно растојание.

На сабото од надворешна страна, на градите и на долниот дел на двете страни се наоѓа по еден џеб со испуска и капак кој се закопчува со копче во бронзена боја со пречник од 16 мм. Широчината на горните џебови е од 12 до 16 см, а должината од 14 до 19 см. Широчината на долните џебови е од 16 до 22 см, а должината од 18 до 23 см.

Нарамениците се од истиот материјал како и сабото, и истите до ракавот се со широчина од 60 мм, а при врвот се со широчина од 45 мм. Нарамениците со едниот крај се сошени на ракавот, а другиот крај кој завршува во форма на тап агол, се закопчува до околу-вратникот со копче во бронзена боја со пречник од 14 мм.

Сакото одзади има прорез кој започнува на 6 до 8 см од половината.

На околувратникот на сабото на двата краја однапред се наоѓа ромбоид од истиот материјал од кој е изработено и сабото со должина од 4 см, со широчина од 3,5 см, поробен со испуска со златножолта боја со широчина од 3 мм.

Сакото е со темно зелена боја.

На горниот дел од десниот ракав од сабото, на растојание од 8 см од горниот раб на ракавот е вишен амблем во облик на штит изработен од чоја со бела боја во кој на горниот дел е аплицирано знамето на Република Македонија, а под него со зелени букви е извезено „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, „ШУМСКА ПОЛИЦИЈА“ и „FORESTRY POLICE“ во форма на полукруг. Под него во форма на два полукруга е извезен симбол на две гранки од даб и ела, а во средината се аплицирани два желада од даб со два листа. (Прилог бр. 1).

2. Пантолоните се од камгарн со вообичаен крој. Од двете страни и одзади на десната страна пантолоните имаат еден џеб и потребен број гајки за ремен.

Пантолоните се со темно зелена боја.

3. Зимската капа е изработена од камгарн. Кројот на капата е „безбол“ (капа со стреа). На капата има наушници. На средината на капата однапред, се носи ознака во форма на круг изработен од светлозелена чоја со дијаметар од 3 см, на која е извезен жолт ловоров венец во чија средина е впишано „РМ“. (Прилог бр. 2).

Зимската капа е со темнозелена боја.

4. Кошулата со долги ракави е изработена од пуплин или друга слична ткаенина (67% памук и 33% синтетика) во светло зелена боја и е со вообичаен крој. Крагната на кошулата има копчиња за прицврстување на вратоврската. Ракавите се нормални – во рачниот појас со две копчиња на манжетните и едно копче за затворање на отворот над манжетната.

5. Вратоврската е со темно зелена боја со вообичаен крој и должина.

6. Џемперот е со долги ракави, изработен од волнено предиво (60% волна и 40% синтетика) во светло зелена боја, со вообичаен крој и со V (ве) израз.

7. Шалот е изработен од волнено предиво (60% волна и 40% синтетика) со вообичаена должина и широчина во светло зелена боја.

8. Поткапата е од волнено предиво (60% волна и 40% синтетика) со темно зелена боја и е доволно долга да го заштитува вратот.

9. Ветровката со влошка е од мешавина на памучно-синтетичка ткаенина (50% памук и 50% синтетика) во темно зелена боја и поставена со свилена ткаенина од соодветна боја. Од рамената до висината на градите и преку грбот е зајакната и има влошка која допира до ракавите што може да се вади. Ветровката има појас и кулавка кои се од иста ткаенина како и ветровката. Кулавката е изработена така да ја покрива капата со заштитникот и поставена со свилена ткаенина со соодветна боја. Должината на ветровката изнесува до 25 см

над колениците. Ветровката има четири обични копчиња во еден ред кои се со иста боја како ткаенината. На левата и десната страна на градите се врежани вертикално поставени џебови со нормална големина кои се затвораат со патент – затворувач. На долниот дел од двете страни ветровката има по еден длабок џеб со преклоп. Џебовите се широки од 18 до 22 см, а високи од 24 до 28 см. Под нив од страната се наоѓа уште по еден џеб со иста големина. Ветровката, на левата страна од горе има внатрешен џеб, косо поставен. На долниот дел на ракавите од ветровката има лента од истиот материјал долга 11 см и широка 4 см, која се закопчува со копче во иста боја како и ветровката. На оддалеченост од 6 см е сошито уште едно копче. Ветровката има нараменици од иста ткаенина со широчина до ракавите од 60 мм, а при врвот 45 мм. На ракавот на ветровката е вишен истоветен амблем како и на сабото.

10. Кожните нараквици се со вообичаен крој со раздвоени прсти, во црна боја, а од внатрешната страна се поставени со крзно.

11. Теренските чевли се од мрсен спорт-бокс, со кожен меѓуфон и надворешен фон од гума. На нив се нашиени глуждници за околу 8 см над глуждот. Теренските чевли се со црна боја.

12. Зимските чорапи се изработуваат од памучно предиво (70% памук и 30% синтетика) во вообичаен крој и имаат светло зелена боја.

Член 5

Летната униформа на шумските полицијаци се состои од: кратка виндјакна, пантолони, летна капа, кошула со кратки ракави, плитки чевли и чорапи.

Член 6

Целовите на летната униформа на шумските полицијаци го имаат следниов крој и боја и тоа:

1. Кратката виндјакна е од платно со темно зелена боја (50% памук и 50% синтетика), од внатре е поставена, со нашиен превиткано поставен околувратник. Виндјакната се закопчува со патент-затворувач до под грлото, а реверите се прилагодени за отворање. На виндјакната, однапред на надворешната страна, се нашиени два џепа долу и еден џеб на горната лева страна. На виндјакната одзади има две вертикално поставени фалтина меѓусебно растојание од над 50 см. Виндјакната има појас, манжетни и дел од крагна изработени од плетен материјал. Нарамениците на виндјакната се од иста ткаенина како виндјакната и со иста форма и крој како на рамениците на сабото. Копчињата на џебовите и нарамениците се со иста боја, форма и големина како и на сабото од зимската униформа. На ракавот на виндјакната е вишен истоветен амблем како и на сабото од зимската униформа.

2. Пантолоните се од тергал со темно зелена боја (65% волна и 35% синтетика) и се со ист крој како и пантолоните од зимската униформа.

3. Летната капа се изработува од тергал со темно зелена боја и состав на материјалот (65% волна и 35% полиестер) со ист крој и форма како и зимската капа. Однапред на средината на летната капа се носи истоветна ознака како и на зимската капа.

4. Кошулата со кратки ракави е изработена од платно – мешавина на памучни и синтетички влакна (67% памук и 33% синтетика) со нашиен и превиткано поставен околувратник. Кошулата со кратки ракави однапред е порабена, а се закопчува со копчиња со пречник од 10 мм, со иста боја како и ткаенината од која е изработена кошулата. Кошулата во горниот дел е отворена. На кошулата од напред на градите има два џепа со испуска и преклоп погоден за закопчување. Ширината на џебовите е од 12 до 14 см, а должината е од 14 до 16 см. Испуската на џебовите е од 2,5 до 3 см. Нарамениците на кошулата се од иста ткаенина како и

кошулата и се со иста форма и големина како нарамениците на сако од зимската униформа. На кошулата на десниот ракав е вишиен истоветен амблем како и на виндјакната.

Кошулата е со светло зелена боја.

5. Плитките чевли се со вообичаен крој, црна боја, со кожен или гумен фон.

6. Чорапите се со светло зелена боја (70% памук и 30% синтетика), со вообичаена форма и длабочина.

Член 7

Шумските полицајки имаат зимска и летна униформа.

Член 8

Зимската униформа на шумските полицајки се состои од: сако, панталони, здолниште, зимска капа, кошула со долги ракави, вратоврска, џемпер, шал, поткана, ветровка со влошка, кожни нараквици, теренски чевли и зимски хулахоп чорапи.

Член 9

Сакото, панталоните, зимската капа, кошулата со долги ракави, вратоврска, џемперот, шалот, поткапата, ветровката со влошка, кожните нараквици и теренските чевли од зимската униформа на полицајките, се изработени од ист материјал, со иста боја и изглед како и соодветните делови од зимската униформа на шумските полицајци, со тоа што нивниот крој е прилагоден на анатомската конструкција на жената.

Останатите делови од зимската униформа на шумските полицајки го имаат следниот крој и боја и тоа:

1. Здолништето е од камгарн со темно зелена боја со вообичаен крој, одзади со шлиц 20 см и со патент затворувач. Од внатре е поставено со свилена ткаенина со соодветна боја. На појасот има потребен број на гајки за ремен и едно копче.

2. Зимските хулахоп чорапи се со вообичаен крој зајакнати на прстите и петиците, со светло зелена боја.

Член 10

Летната униформа на полицајките се состои од: кратка виндјакна, здолниште, панталони, летна капа, кошула со кратки ракави, плитки чевли и хулахоп чорапи.

Член 11

Кратката виндјакна, пантолоните, летната капа, кошулата со кратки ракави, плитките чевли се изработени од ист материјал, со иста боја и изглед како и соодветните делови од летната униформа на шумските полицајци, со тоа што нивниот крој е прилагоден на анатомската конструкција на жената.

Останатите делови од летната униформа на шумските полицајки го имаат следниот крој и боја и тоа:

1. Здолништето е од тергал со крој, боја и изглед како и зимското.

2. Хулахоп чорапите се со вообичаен крој и со светло зелена боја.

Член 12

Зимската униформа се носи од 15 октомври до 1 мај, а летната униформа се носи од 1 мај до 15 октомври.

Член 13

Припадниците на шумската полиција на нарамениците имаат ознаки на чиновите и тоа:

– водник-една лента со широчина од 1 см во жолта боја;

– постар водник – две ленти со широчина од 1 см во жолта боја;

– виш водник – три ленти со широчина од 1 см во жолта боја;

– поручник – една ѕвезда со четири краци со димензии од 2 см во жолта боја;

– капетан – две ѕвезди со четири краци со димензии од 2 см во жолта боја;

– мајор – три ѕвезди со четири краци со димензии од 2 см во жолта боја. (Прилог 3).

Чиновите водник, постар водник и виш водник можат да ги стекнат шумските полицајци кои имаат најмалку средна стручна спрема, а чиновите поручник, капетан и мајор можат да ги стекнат шумските полицајци кои имаат најмалку висока стручна спрема.

Унапредувањето во повисок чин го врши Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 14

Припадниците на шумската полиција се вооружени со пиштол и со автоматско оружје.

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-3517/1
5 мај 1998 година
Скопје


Министер
за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
м-р Киро Докузовски, с.р.



ПРИЛОГ БРОЈ 1



ПРИЛОГ БРОЈ 2



ПРИЛОГ БРОЈ 3

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ**

Пред овој суд се води постапка за развод на брак, по тужбата на тужителката Разија Елмаз од Скопје, со место на живеење Болзано-Италија, ул. "Кастел Фирмиано" бр. 19, против тужениот Нерџун Муредин-Елмаз, сега со непознато место на живеење.

Со решението 3020-204 од I.IV.1998 година на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје, за привремен старател на тужениот е поставен Борис Ношпал, адвокат од Скопје, кој ќе го застапува тужениот до правосилното окончување на спорот или до неговото јавување во судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XVII П.бр. 2661/97. (9229)

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје се води спор за утврдување право на сопственост на градежен деловен објект, со површина од 177 м2, која недвижност се наоѓа на КП 13351/8 КО - Скопје, на ул. "Ристо Равановски" бр. 6, по тужбата на тужителот Николовски Крунислав од Скопје, ул. "Енгелсова" бр. 30, против тужените Марков Миодраг, Милановска Наталија, и Антонијевиќ Пеја, со непозната адреса.

Согласно член 84 став 2, точка 4 од ЗПП на тужениот Антонијевиќ Пеја му е поставен привремен застапник адвокатот Славна Кара Петковска, ул. "Пајко Маало" бр. 6 - Скопје, која ќе го застапува се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III. П. бр. 3538/95. (9018)

ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

Пред овој суд е заведен предмет за развод на брак, по тужбата на тужителката Костовска Блага од с. Мрзенци-Гевгелија, против тужениот Костовски Никола од с. Негорци-Гевгелија, со непозната адреса во странство. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, во Основниот суд - Гевгелија, да назначи свој полномошник, или да ја достави својата точна адреса на престојување.

Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник согласно чл.84 и чл.86 од ЗПП, кој ќе ги штити неговите интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Гевгелија, П.бр.1306/96.

(9028)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 670/98, на регистарска влошка бр. 1-45826-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице на Здравствена организација и аптека „ДЕНИЦА“ Ц.О Скопје ул. „Едвард Кардељ“ - ДТЦ Авто команда лок. 86 ламела Б.

Се брише: Весна Кузмановска и се запишува: Горан Коцев како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 670/98. (5452)

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 800/98, на регистарска влошка бр. 1-15531-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за промет на големо и мало „МАЗФЛЮ - КОМП“ Ц.О. експорт импорт Скопје ул. Втора Македонска Бригада бр. 24/3.

Дејноста се проширува со: 011941, 011949, 012522, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012820, 012830, 013071, 013072, 013073, 013074, 013121, 090150, 090181, 090189, 110404, 110909.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 800/98. (5453)

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 867/98, на регистарска влошка бр. 1-29475-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проширување на дејност на Производно трговско услужно претпријатие „ЕМИ - КОМ“ Д.О.О. Експорт-импорт, Скопје ул. Маршал Тито бр. 124 с. Сарај, Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 011527, 050301, 050204, 110402, 110909, 060502, 060503, 110303.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 867/98. (5454)

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 986/98, на регистарска влошка бр. 1-34216-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач, проширување на дејност на Претпријатието за промет на големо и мало, услуги, застапување и посредување „Д.К.Г.“ експорт импорт Д.О.О. Скопје ул. Сава Ковачевиќ бр. 47-IV/9 Скопје.

На ден 25.02.1998 год. пристапил Миодраг Милашиновиќ, а истапува Горица Савиќ.

Во внатрешна промет се проширени дејностите: 012310, 012321, 012322, 050302, 070131, 070132, 090140.

Се брише Горица Савиќ, директор, а се запишува Миодраг Милашиновиќ директор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 986/98. (5455)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 535/98, на регистарска влошка бр. 6-02001783-000-09, ја запиша во трговскиот регистар упис на ТП на ТП Слаткарница „АС“ ЕЈУП ЦЕВИТ АЈРУЛИ ул. „11 Октомври“ бр. 23 Куманово.

Дејност: 080129 – други услуги на исхрана – слаткар.

Т. Поединец е основан на 25.02.1989 г. со пријава за запишување на трговец поединец во трговскиот регистар.

Трговец-поединец се пријавува лицето Ејуп Ајрули. Седиште: Куманово ул. „11 Октомври“ бр. 23.

Трговецот поединец во правниот промет со трето лице истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица ТП одговара со целиот свој имот.

Управител без ограничувања: ЕЈУП АЈРУЛИ.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 535/98. (5498)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 259/98, на регистарска влошка бр. 6-02001727-000-01, ја запиша во трговскиот регистар Трговец поединец (во приватна сопственост) Бутик БИЛЈАНА БОРИС КОСТОВА – Т.П. „БИБА“ ул. Благој Горев бр. 73 зграда Б-2 Велес.

Дејност во внатрешниот промет: 070121, 070122, 070132.

Одговорност во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

Управител Билјана Костова.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 259/98. (5499)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8/98, на регистарска влошка бр. 3-02001734-000-09, го запиша во трговскиот регистар усогласување на претпријатие на Претпријатие за угостителство и туризам „ЈУГОСВЕН“ Д.О. – Гевгелија ул. Гевгелиски Партизански одред бр. 1 (хотел „Југо“)

Содружници на Друштвото се: „ГЕВГЕЛИЈА-ТУРИСТ“ А.Д. – ГЕВГЕЛИЈА И „КОРНЕЛИЈА ОВЕР-СИС КОРПОРЕЈШН“, ПАНАМА СИТИ, ПАНАМА.

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 080111, 080112, 080114, 080119, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060501, 060503, 060601, 060602, 060609, 110202, 110309, 070310, 070320, малограничен промет со прехранбени и непрехранбени производи со Република Грција.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Се брише Ацо Ристовски – в.д. директор, без ограничување, а се запишува Ацо Ристовски – Управител, без ограничување и Драган Стошиќ – управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8/98. (5500)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 219/98, на регистарска влошка бр. 6-953-000-01 МБС 03000953 6-03000953-000-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец-поединец Јоцо Бранислав Постоловски – тп – Кочани, ул. „8-ми Март“ бр. 23.

Дејност: област 07 трговија: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150.

Во правниот промет трговецот-поединец настапува во свое име, а за сметка на фирмата.

Трговецот поединец за преземените обврски одговара лично со целиот свој имот.

Во правниот промет со трети лица како овластен потписник фирмата ќе ја потпишува трговецот-поединец Јоцо Бранислав Постоловски.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 219/98. (5807)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 203/98, на регистарска влошка бр. 6-937-000-01 МБС 03000937 6-03000937-000-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец Елена Сашо Ефремова т.п. ул. „Маршал Тито“ бр. 47 Кочани.

Основач-овластен потписник Елена Ефремова.

Дејности: 070121, 070122, 070127.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските направени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 203/98. (5808)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 208/98, на регистарска влошка бр. 4-942-000-0600 ЗТД МБС 03000942 4-03000942-000-06, ја запиша во трговскиот регистар трансформацијата според ЗТПОК и усогласување акционерското друштво Друштво за сообраќај промет и услуги „АТОМ“ од Кочани, ул. „29 Ноември“ бр. 34.

Организирање на АД Атом – Кочани со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал во Друштво за сообраќај, промет и услуги Атом – ад – Кочани, усогласување со Законот за трговски друштва и статусни прометни – прифаќања на припојување на шест друштва: Претпријатие за производство на метални и инсталациони материјали Атом – електро-терма доо Кочани, Друштво со ограничена одговорност за професионално оспособување и вработување инвалиди Атом – ви Кочани, Транспортно претпријатие Атом – патнички сообраќај доо Кочани, Транспортно шпедитерско претпријатие Атом-шпед доо Кочани, Претпријатие за производство на метални и градежни конструкции Атом – мик доо Кочани.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 208/98. (5809)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 215/98, на регистарска влошка бр. 1-949-000-03 МБС 03000949 1-03000949-000-03, го запиша во трговскиот регистар основањето на јавното трговско друштво за производи и услуги Бањанка Стојанов Стефан и др. јтд Кочани со седиште на ул. „Ристо Симеонов“ бр. 1.

Основачи се Стојанов Стефан и Стојанова Гена од Кочани.

Дејности на следните: 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 012323, 012521, 012522, 012201, 012202, 012310, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 0121699, 013021, 013022, 013030, 013042, 013050, 013121, 013200, 060501, 060502, 060609, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 110903, 110905, 110909.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка неограничено со целиот свој имот солидарно двајцата содружници.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Стојанов Стефан од Кочани.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег.бр. 215/98.
(5810)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег.бр. 227/98, на регистарска влошка бр. 1-961 000-01 21-03000961-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на јавното трговско друштво за производи и услуги Кавама Лазов Стојанчо и др. јтд Оризари.

Основачи на друштвото се Лазо Стојанчо од Оризари и Лазова Катерина.

Дејности: 012021, 013022, 013030, 013050, 013121, 013200, 013042, 012321, 012310, 012613, 060501, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка неограничено. За обврските спрема трети лица друштвото одговара со целиот свој имот, неограничено и солидарно двајцата содружници.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е лицето Лазов Стојанчо од Оризари со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег.бр. 227/98.
(5811)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег.бр. 225/98, на регистарска влошка бр. 6-959-000-01 МБС 03000959 6-03000959-000-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец Перо Стојанов Анџиов тп, Блатец. Основач на трговец поединец е Перо Стојанов Анџиов од Блатец.

Дејности: 070111, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и сметка на фирмата.

За обврските во правниот промет одговара лично со целиот свој имот.

За управител на фирмата е именуван Перо Анџиов од Блатец.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег.бр. 225/98.
(5812)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 591/98, на регистарска влошка бр. 6-02001764-000-06, го запиша во трговскиот регистар упис на трговец поединец ТП „ЕРЦО“ – такси Ердан Јакуп Азем бул. „АСНОМ“ бр. 60-1/18 Скопје.

Основач и управител Азем Ердан од Скопје.

Дејности: 060602.

Трговец поединец во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 591/98.
(5931)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 365/98, на регистарска влошка бр. 8-02001705-000-09, го запиша во трговскиот регистар основањето на Приватната здравствена организација-ординација по општа медицина и ординација по општа стоматологија „ВЕРНИКА“ Славко Котевски Д.О.О.Е.Л. Скопје ул. „Никола Тесла“ бр. 2/2-4.

Единствен содружник е Славко Котевски од Скопје. Дејности: 130120, 130140.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За превземение обврски во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Управител без ограничување е Венета Котевска од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 365/98.
(5932)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 501/98, на регистарска влошка бр. 6-02001694-000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговец поединец „СУМИГ“ – Авто такси, Мирче Богољуб Стефановски, ул. „Лука Геров“ бр. 46/6-5 Скопје, општина Карпош.

Дејности: 060602, 060601, 060501, 060502.

Во правниот промет со трети лица, трговецот-поединец настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет трети лица, трговецот-поединец одговара со целокупниот свој личен имот.

Мирче Стефановски управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 501/98.
(5933)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 2562/97, на регистарска влошка бр. 6-02001312-000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Автотаксист „БОБИ-КОМЕРЦ“ Божидар Симеон Ивановски „Булевар АВНОЈ“ бр. 94/1-9 Скопје.

Дејности: 060602, 060609, 060601, 060501, 060502.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ТП одговара со целиот свој имот. Божидар Ивановски управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 2562/97.
(5934)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 2666/97, на регистарска влошка бр. 6-02001634-000-06, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговец поединец Ибрахим Исљам Алиевски Т.П. Авто Такси „ЕУРО“ С. Батинци – Скопје.

Дејности: 060602.

Ибрахим Исљам Алиевски Т.П. Авто Такси „ЕУРО“ истапува во свое име и за своја сметка и одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 2666/97.
(5935)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 453/98, на регистарска влошка бр. 8-02001823-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за промет и услуги „ОКЕАН-98“ Цветкова д.о.о.ел. Експорт-импорт, Скопје ул. „Партизански одреди“ бр. 22.

Основач на трговското друштво е Наташа Цветкова од Бугарија.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090150, 110309, 110909, 110301, 110303, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските превземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител без ограничување во внатрешно и надворешно трговски промет – Влади Спировски од Скопје.
Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 453/98.
(5936)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 63/98, на регистарска влошка бр. 1-6409-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и овластено лице на Трговското претпријатие „ЈУЛИЈА – КООП“ увоз-извоз, с. Секирник, Струмица.

Истапува Чолаков Стојан, а пристапува Манчева Марија од Струмица како основач.

Се брише Чолаков Стојан, а се запишува Манчева Марија како директор со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 63/98.
(2800)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 1085/97, на регистарска влошка бр. 1-3913-0, го запиша во судскиот регистар истапувањето на основач на Трговското претпријатие во приватна сопственост увоз-извоз „ХИФ“ с. Добрејци бр. 15, Струмица.

Истапува како основач на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „БАЊКА“ ц.о. с. Табановце, Куманово и ги отстапува без надомест основните средства во износ од 1.863.000,00 денари на основачот Донеф Зоран од с. Добрејци.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1085/97.
(2801)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 1189/97, на регистарска влошка бр. 1-14048-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив и основачи на Претпријатието за производство и промет Дона Југоокоп – Карни експорт-импорт, д.о.о. с. Турново – Босилово.

Се брише досегашниот назив и седиште: Мешовито претпријатие за производство и промет „Дона Југоокоп Карни“ АД експорт-импорт, с. Турново, Струмица.

Се запишува новиот назив и седиште: Претпријатие за производство и промет „Дона Југоокоп Карни“ експорт-импорт д.о.о., с. Турново, Босилово

Пристапуваат основачите Никола Василев, Витан Витанов и Јован Чавков, а истапуваат Претпријатие за производство и трговија „Дона Југоокоп“ п.о., експорт-импорт, с. Турново, Струмица и „Санитекст“ СА Колонија ЕСЦ 305 Монтевидео – Уругвај.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1189/97.
(2802)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7467/97, на регистарска влошка бр. 1-20640-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, основач и лице и проширување на дејност на Производно – трговско и услужно претпријатие „РО – ПРОМ“ ДОО увоз извоз „Никола Тесла“ бр. 18/1-46 Скопје.

Новата промена гласи: Производно – трговско и услужно претпријатие „БОБАЛ ПРОМ – СЕНИОР“ ДОО експорт импорт Скопје, „Народен фронт“ бр. 3/21. Кон претпријатието пристапува: Апостолски Боривоје а истапува Апостоловски Роберт.

Дејноста се проширува со: 070227, 070229, 070240, 070260, 070124, 070125, 070127, 070131, 070150, 080121, 080190, 110909, 110404, 060501, 060502, 060503, 013121, 013071, 013050, 013021, 012322, 012699

Да се брише: Апостоловски Роберт а да се запише Апостолски Боривоје како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7467/97.
(2360)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 118/98, на регистарска влошка бр. 1-20677-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатие за промет и услуги „МОТО-РЕЈСИНГ“ Д.О.О. експорт-импорт ул. „Гутенбергова“ бр. 32 – Скопје.

Досегашното претпријатие го менува називот и седиштето и во иднина ќе гласи: Претпријатие за промет и услуги „МОТО-РЕЈСИНГ“ Д.О.О. Експорт-Импорт Скопје, ул. „Гутенбергова“ бр. 32 – Скопје.

Во внатрешниот трговски промет се прошируваат следниве дејности: 013500, 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 080121, 080129, 080190, 080201, 090121, 090124, 090129, 090131, 090133, 090139, 090209, 110301, 110302, 110303, 110404, 110901, 110909.

Во надворешниот трговски промет се прошируваат следниве дејности:

– посредување и застапување во промет на стоки и услуги за странски фирми и лица – консигнациони складишта и сервисно работење за странски фирми – консигнациона продажба – агенциски услуги и во меѓународниот транспорт на стоки и патници – превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај – меѓународна шпедиција – туристички услуги и – комисиона продажба.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 118/98.
(2361)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 166/98, на регистарска влошка бр. 1-64535-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Производно трговско претпријатие „СЕЉ – ИС“ ДОО експорт импорт ул. „Горче Петров“ бр. 6.

Кон претпријатието пристапува: Исо Љатиф а истапува Селим Љатиф од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 166/98.
(2364)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег.бр.193/98 на регистарска влошка бр. 602001417-000-06, го запиша во судскиот регистар основањето на трговец-поединец на Авто такси „ДЕ-АЛ“ ТП Насер Шукри Имер ул. „Виетнамска“ бр. 45 Скопје.

Дејности: 060602 – превоз на патници со такси автомобили.

Управител Насер Имер од Скопје.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 193/98.
(2288)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 203/98, на регистарска влошка бр. 1-21506-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Здравствена организација – аптека „БИО-МЕДИКА“ п.о. Гостивар, ул. „Иво Лола Рибар“ бб.

Да се брише: Ука Бедрија – директор без ограничување, а да се запише Ука Халити – директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 203/98.
(3753)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Прилеп отвори стечајни постапки по истите не ги спроведе туку заклучи и тоа: со решението Ст.бр. 285/97 од 04.V.1998 година над ПП „Алмерија“ - Прилеп, ул.„Панде Талески“ бр. 17 со жиро сметка 41100-601-30442, со решението Ст.бр. 246/97 од 5.V.1998 година над ПУП „Рацора“ ДОО -

Прилеп, ул. "Ладо Лапецот" бр. 17, жиро сметка 41100-601-12893.

Од Основниот суд во Прилеп. (9059)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр. 16/96 од 12.Ш.1998 година, констатира дека програмата за финансиска и сопственичка трансформација на ОП "Пелагонија транс" ДОО - Прилеп бр. 03-406/1 од 19.ХП.1997 година и анексот кон Програмата бр. 03-406/3 е прифатена и стечајниот совет на Основниот суд во Прилеп ја одобри.

Од Основниот суд во Прилеп. (9060)

Основниот суд во Прилеп отвори стечајни постапки, но истите не ги спроведе туку ги заклучи и тоа: со решението Ст.бр. 99/97 од 4.V.1998 година над ПП "Плава Унија: - Прилеп, кеј "1-ви Мај" бр. 44, со решението Ст.бр. 206/97 од 5.V.1998 година над ПП "Танела Трејд" - Прилеп, ул. "5-та Прилепска бригада" бр. 38, со решението Ст.бр. 62/98 од 5.V.1998 година над ПП "Вишне експорт" - Прилеп, ул. "4-ти Јули" бр. 11.

Од Основниот суд во Прилеп. (9061)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 338/97 од 29.IV.1998 година над ПП "Ник Ели", с. Трн-Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи, и со решение Ст.бр.366/97 од 5.V.1998 година над ПП "Кинг Бојс" - Битола, ул. "Партизанска" бр. 120/5, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (9029)

Основниот суд во Битола, со решението ст.бр. 398/97 од 17.ХП.1998 година над ПП "Мондријан" ул. "С.Наумов" бр.33-а, Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (9030)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 68/97 од 5.V.1998 година над ПП "Дветеелјанушки" - Битола, ул. "Крали Марко" бр. 23, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи, и со решението Ст.бр.18/98 од 4.V.1998 година на Основниот суд Битола, над ПП "Рејсинг" - Битола, ул. "Никола Тесла" бр. 42, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (9032)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст.бр.157/98 од 4.V.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТУТ "Платини" од Тетово, ул. "Илинденска" бб.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од Тетово, ул. "Д.Г. Кара" бр.76.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 25.VI.1998 година, во 9,30 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (9033)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст.бр.259/98 од 29.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТУП "Дини Комерц" од с. Каменане.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Етем Исени од с. Горно Седларце.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 18.VI.1998 година, во 11,15 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (9034)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решението Ст.бр.199/97 од 28.X.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија "Имфа компани" од с. Добридол-Гостивар.

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Василије Василески од Гостивар, ул. "Седек Костоски" бр.25.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 12.VI.1998 година, во 11,30 часот, во соба број 54 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (9035)

Основниот суд во Струмица објавува дека со решението Ст.бр.57/97 од 13.Ш.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот АДМС ДИЈОС ДОО "Маркетинг" од Струмица, ул. "Гоце Делчев" бб, со жиро сметка 41300-601-11095.

За стечаен судија е одредена Викторија Кировска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ангушев Митко од Струмица, ул. "Тимо Тренчев" бр.5, телефон 29-117 и 355-103.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази, како и платена судска такса во износ од 600 денари на жиро сметка 41300-840-026-3338. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.VI.1998 година, во 10,00 часот, во соба број 34 при Основниот суд во Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (9036)

Се известуваат доверителите дека со решението Ст.бр. 16/94 од 27.IV.1998 година е отворена постапка за присилно порамнување помеѓу должникот ТП “Прогрес”-Св.Николе и доверителите под следните услови:

Должникот ТП “Прогрес” Св.Николе се обврзува да ги исплати утврдените побарувања на доверителите во висина од 60% во рок од 1 месец сметано од денот на заклучувањето на присилното порамнување.

Исплатата ќе се врши во пари во висина на утврдените побарувања на доверителите или на друг начин по договор на странките.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од објавувањето на огласот се произнесат по предлогот за присилно порамнување.

Рочиштето за склучување на присилното порамнување ќе се одржи на 27.V.1998 година во 10 часот во соба број 11 на Основниот суд во Штип.

Управник на присилното порамнување е стечајниот управник Стојчев Димитар од Св.Николе, дипломиран социолог.

Огласот е објавен на огласната табла на судот.

Од Основниот суд во Штип. (9046)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.1647/97 од 28.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот “Видекс-Интернационал” ПТП од Скопје, ул “Алжирска” бр.21.

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Јасмина Тодоровска од Скопје, ул.“Рудо” бр.61, телефон 267-154.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 04.VI.1998 година, во 8,00 часот, во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9234)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.270/98 од 28.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот “Марко Поло Траде” ППУП од Скопје, ул “Максим Горки” бр.20.

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Цане Вачков од Скопје, ул.“Крсто Асенов” бр.12/1/15, телефон 626-049.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 28.V.1998 година, во 8,00 часот, во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9233)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.257/97 од 9.IX.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТ “Тео-Про” од Скопје, ул “Лазар Поп Трајков” бб.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Турновалиева Цветанка од Скопје, ул. “Волгоградска” бр.19/17, телефон 375-419.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 30.VI.1998 година, во 10,00 часот, во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (9226)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст.бр.25/98 од 8.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУУТ “Менада” од Тетово, ул.“Страшо Пинџур” бр. 35-41.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од Тетово, ул.“Д.Г. Кара” бр.76.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 18.VI.1998 година, во 9,30 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (8044)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст.бр.5/98 од 4.V.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТ “Џанса - Комерц” од Тетово, ул.“142” бр.76.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од Тетово, ул.“Д.Г. Кара” бр.76.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 23.VI.1998 година, во 10,15 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (9039)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст.бр.59/98 од 4.V.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТ “Нега” од Тетово, ул.“В.С.Бато” бр.5/2.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од Тетово, ул.“Д.Г. Кара” бр.76.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со

докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 30.VI.1998 година, во 9,30 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (9040)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст.бр.196/98 од 4.V.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП “ЗЦ Комерц” од Тетово, ул.Занатски центар “БАЗАР” бр. 2.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од Тетово, ул.“Д.Г. Кара” бр.76.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 25.VI.1998 година, во 10,00 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (9041)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст.бр.242/98 од 29.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП “Дубрава комерц” од с. Брвеница.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од Тетово, ул.“Д.Г. Кара” бр.76.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 23.VI.1998 година, во 10,00 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (9042)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.269/98 од 22.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПГД “Скрибл” експорт-импорт од Скопје, ул “Кратовска” бр.23, со жиро сметка 40100-601-108445.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Лилјана Стојановска од Скопје, ул.“Методи Митевски” бр.8-4/4, телефон 135-482.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.VI.1998 година, во 11,10 часот, во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (9093)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.2493/97 од 09.III.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППУ “Санс” од Скопје, бул “АВНОЈ” бр.94/2-8, со жиро сметка 40100-601-302359.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Стојановска Лилјана од Скопје, ул.“Методи Митевски” бр.8-4/4, телефон 135-482.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 25.V.1998 година, во 10,00 часот, во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (9094)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст.бр.242/98 од 27.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ “Декрис” од Тетово, ул.“Борис Кидрич” бр.96.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од Тетово, ул.“Димо Гавроски Кара” бр.76.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 18.VI.1998 година, во 10,00 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (9043)

ЛИКВИДАЦИИ

Со решение на Основниот суд во Охрид РЛ.бр. 4/96 од 26.XII.1996 година постапката за ликвидација према ПП “До-Фи” - Охрид се отвора но не се спроведува.

Ликвидационата постапка према ПП “До-Фи” - Охрид, од Охрид се заклучува.

Од Основниот суд во Охрид. (9062)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 114/98 од 5.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ПТ “Еуроунион” по увоз-извоз од Скопје, ул. “Бојмија” бр. 4/58, со жиро сметка бр. 40100-601-288936.

За ликвидационен управник се определува Јасмина Тодоровска од Скопје, ул. “Рудо” бр. 61, телефон 267-154.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 11.VI.1998 година, во 8,30 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9238)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 148/98 од 5.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Новинско издавачко претпријатие "Арена" ДОО од Скопје, ул. "Никола Тесла" бр. 3/2, со жиро сметка бр. 40120-601-17816.

За ликвидационен управник се определува Јасмина Тодоровска од Скопје, ул. "Рудо" бр. 61, телефон 267-154.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 16.VI.1998 година, во 8,10 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9236)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 111/98 од 5.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ТУП "Аутокуќа ФФБ" ДОО од Скопје, ул. "Чедомир Миндеровик" бр. 28, со жиро сметка бр. 40100-601-147141.

За ликвидационен управник се определува Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, телефон 417-488.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 18.VI.1998 година, во 8,10 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9230)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 139/98 од 5.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ПП "Мисалком" Д.О.О. од Скопје, ул. "Прохор Пчински" бр. 13, со жиро сметка бр. 40100-601-105700.

За ликвидационен управник се определува Мирко Петрески од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр. 68/4, телефон 417-488.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 22.VI.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9231)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 163/98 од 5.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ТПУ "Анитал" од Скопје, ул. "Радњанска" бр. 16, со жиро сметка бр. 40100-601-44915.

За ликвидационен управник се определува Цане Вачков од Скопје, ул. "Крсто Асенов" бр. 12/1/15, телефон 626-049.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 25.VI.1998 година, во 8,10 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9232)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 113/98 од 5.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над "Мексим" ППТУ ДОО од Скопје, ул. "Караорман" бр. 13, со жиро сметка бр. 40100-601-192520.

За ликвидационен управник се определува Јасмина Тодоровска од Скопје, ул. "Рудо" бр. 61, телефон 267-154.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 5.VI.1998 година, во 8,10 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9235)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 100/98 од 24.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над "Таин Компани" ДОО - Производно трговско претпријатие од Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 143/45, со жиро сметка бр. 40120-601-307558.

За ликвидационен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2/2-15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидацио-

ниот должник на 15.VI.1998 година, во 8,10 часот во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9073)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 130/98 од 30.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за трговија и услуги "Медиа - Компани" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Гуро Гаковик" бр. 64, со жиро сметка бр. 40100-601-324713.

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2/2-15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 15.VI.1998 година, во 8,20 часот во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9074)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 118/98 од 5.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ППВНП "Медиа-Комерц" од Скопје, ул. "Крсто Асенов" бр. 7/Д-14, со жиро сметка бр. 40100-601-310044.

За ликвидационен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2/2-15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 11.VI.1998 година, во 8,40 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9077)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 75/98 од 14.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало "Траја" експорт-импорт од Скопје, ул. "Пушкинова" бр. 4/2-32, со жиро сметка бр. 40100-601-301458.

За ликвидационен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 22.V.1998 година, во 11,25 часот во барака бр. 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (9066)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 154/98 од 30.IV.1998 година, отворена е постапка за ликвидација над Претпријатие за градежно завршни и занатски работи "Виножито-Комерц" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. "Коле Канински" бр. 8, со жиро сметка бр. 40100-601-333894.

За ликвидационен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2/2-15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 25.VI.1998 година, во 8,45 часот во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (9067)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 135/98 од 06.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за трговија и услуги "Комполес" експорт-импорт од Скопје, ул. "Бојмија" бр. 6/47, со жиро сметка бр. 40100-601-53921.

За ликвидационен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2/2-15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 08.VI.1998 година, во 9,40 часот во барака бр. 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (9069)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 144/98 од 5.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за промет; производство и услуги "Дали-Ан-Компани" од Скопје, с. Трубареве, со жиро сметка бр. 40110-601-27987.

За ликвидационен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2/2-15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 9.VI.1998 година, во 9,50 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (9071)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 58/98 од 12.V.1998 година е заключена

ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "Олиго" Д.О.О. - Скопје, ул."Видое Смилевски Баро" бр. 73/2-1 со жиро сметка бр. 40100-601-260403.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9146)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: "Трговско претпријатие "Ико - Мак" д. о. о. експорт-импорт, Скопје". (9363)

Правоаголен печат под назив: "С.Д. за изработка и поправка на електрични производи "Видеосоник" Вренцовски Зоран, Скопје". (9289)

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за трговија и производство увоз-извоз "ПЕ - НИ" ц.о. Скопје".

Тркалезен печат под наслов: "Друштво со ограничен одговорност за трговија на големо и мало "Унион-Мак" п. о. во стечај Скопје". (9340)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 1048600/97, издаден од УВР - Гостивар на име Салмани Шинази, с. Дебреше, Гостивар. (9239)

Пасош бр. 193172, издаден од УВР - Тетово на име Цафери Зејна, с. Саракино, Тетово. (9270)

Пасош бр. 0907594, издаден од УВР - Скопје на име Реџеп Адеми, с. Студеничани, Скопје. (9274)

Пасош бр. 542237, издаден од УВР - Скопје на име Снежана Кокра Волчева, ул. "Народен Фронт" бр. 15/21, Скопје. (9276)

Пасош бр. 1005415/97, издаден од УВР - Скопје на име Стаменковиќ Предраг, ул. "Т. Пановски" бр. 2/3-3, Скопје. (9280)

Пасош бр. 419748/94, издаден од УВР - Куманово на име Керими Дритан, ул. "Н. Вапцаров" бр. 36, Куманово.

Пасош бр. 354965/94, издаден од УВР - Скопје на име Драгољуб Цимбировски, ул. "И. Аговски" бр. 1/2-14, Скопје. (9282)

Пасош бр. 182686/94, издаден од УВР - Тетово на име Кадриу Гајур, ул. "101" бр. 11, Тетово. (9330)

Пасош бр. 596692/95, издаден од УВР - Тетово на име Кадриу Диана, ул. "101" бр. 11, Тетово. (9331)

Пасош бр. 031208/93, издаден од УВР - Скопје на име Реџео Љиљана, ул. "Р. Шестокрило" бр. 1, Скопје.

Пасош бр. 66240, издаден од на име Стојановски Стојан, ул. "Булевар ЈНА" бр. 22, Штип. (9336)

Пасош бр. 226563/94, издаден од УВР - Гостивар на име Бајрами Накије, с. Форино, Гостивар. (9337)

Пасош бр. 011946/92, издаден од УВР - Скопје на име Здравко Ризевски, ул. "Т. Константиновиќ" бр. 89, Скопје. (9347)

Пасош бр. 0262925/94, издаден од УВР - Битола на име Тасевски Александар, ул. "Р. Делчева" бр. 2-24/12, Битола. (9349)

Пасош бр. 0235222, издаден од ОВР - Дебар на име Мирзо Ариф, ул. "Амди Леши" бр. 52, Дебар. (9350)

Пасош бр. 0729021, издаден од УВР - Прилеп на име Ристески Горан, ул. "Максим Горки" бр. 86, Прилеп.

Пасош бр. 288573, издаден од УВР - Штип на име Јованов Бранко, ул. "Љ. Иванов" бр. 40Б, Штип. (9352)

Пасош бр. 300466/94, издаден од ОВР - Струга на име Реџепи Нашире, ул. "Р. Крле" бр. 55, Струга. (9353)

Пасош бр. 17218/92, издаден од ОВР - Струга на име Реџепи Уке, ул. "Ристо Крле" бр. 55, Струга. (9354)

Пасош бр. 913826 на име Ѓорѓиевски Драган, ул. "Д. Груев" бр. 167, Битола. (9356)

Пасош бр. 262755 на име Алијоска Џемиле, ул. "Цар Самоил" бр. 137, Битола. (9357)

Пасош бр. 0364618, издаден од УВР - Охрид на име Нически Крсте, ул. "Бул. на револуц." бр. 85-3/23, Охрид.

Пасош бр. 0381200, издаден од ОВР - Кочани на име Хабишов Менду, ул. "Славчо Стојменов" бр. 4, Кочани.

Пасош бр. 940843, издаден од ОБТ - Македонски Брод на име Бегоски Џеват, с. Пласница, Македонски Брод.

Пасош бр. 517443 на име Реџепи Шабан, с. Каменјане, Тетово. (9362)

Пасош бр. 402992/94 на име Билали Лебибе, с. Кафа, Гостивар. (9368)

Пасош бр. 239709/94, издаден од ОВР - Струга на име Кујача Николина, ул. "С. бригади" бр. 13, Струга. (9369)

Пасош бр. 389565 на име Василевска Вера, ул. "Седма бригада" бр. 35, Битола. (9370)

Пасош бр. 661139/95 на име Димка Стојаноска, ул. "4-ти Јули" бр. 182-4/2, Кичево. (9373)

Пасош бр. 218365/94, издаден од ОВР - Кичево на име Столекса Даница, с. Мидимци, Кичево. (9375)

Пасош бр. 1035820 на име Царија Ајрадинова, ул. "Караорман" бр. 11, Битола. (9376)

Пасош бр. 052981, издаден од ОВР - Дебар на име Сердари Нуријан, ул. "М. Пијаде" бр. 4, Дебар. (9377)

Пасош бр. 911362, издаден од УВР - Штип на име Јусинова Нергузе, ул. "Р. Пат" бр. 181, Штип. (9378)

Пасош бр. 092118, издаден од ОВР - Гостивар на име Зубери Хаџи, с. Врбјане, Гостивар. (9380)

Пасош бр. 978120, издаден од УВР - Куманово на име Садики Исман, ул. "Б. Петровска" бр. 33, Куманово.

Чекови од бр. 4053123 до 4053138, од тековна сметка бр. 95349-14, издадени од Комерцијална банка АД - Скопје на име Танчовска Добринка, Скопје. (9148)

Чек бр. 39004148681, од тековна сметка бр. 5873429, издаден од комерцијална банка АД Скопје на име Крстиќ Лепосава, Скопје. (9227)

Чек бр. 1692544, од тековна сметка бр. 36697-69, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Митиќ Радица, Скопје. (9237)

Чекови од бр. 4052046 до 4052052, од тековна сметка бр. 69383-85, издадени од Комерцијална банка АД - Скопје на име Лазески Драган, Скопје. (9240)

Чекови од бр. 3828358 до 3485316, од тековна сметка бр. 64349-01, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Балев Киро, Скопје. (9271)

Чекови бр. 3003881, 3003882 и 2096910, од тековна сметка бр. 3814734, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јанеска Вера, Скопје. (9272)

Чекови бр. 3291708 и 3291726, од тековна сметка бр. 118293-89, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Никола Анастасов, Скопје. (9273)

Пасош бр. 0563463/95, издаден од УВР - Скопје на име Бикорац Фехим, с. Љубош, Скопје. (8132)

Чекови од бр. 3307418 до 3307422, издадени од Комерцијална банка АД, Скопје на име Али Сулејман Скопје. (9275)

Чекови од бр. 3507070 до 3507076, од тековна сметка бр.357788-51, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стојанов Борис, Скопје. (9277)

Чекови бр. 135763 и 135764, од тековна сметка бр. 76328-01, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Алексоска Јоргованка, Скопје. (9279)

Чекови од бр. 991975 до 991981, од тековна сметка бр.05,0004055.01 на име Чакалов Лучијано, ул. "Петар Мусев" бр. 62, Богданци. (9360)

Чекови од бр. 13939851 до 13939855, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Зејто Бабаџиќ, ул. "104" бр.46, с.Љубин, Скопје. (9367)

Работна книшка на име Митевска Маргарета, Куманово. (9191)

Работна книшка на име Керала Шефка, Скопје.

Работна книшка на име Бафтиар Љуан, Скопје.

Работна книшка на име Готик Габриела, Скопје.

Работна книшка на име Амедовски Нејаз, Скопје.

Работна книшка на име Пијанманева Благица, Скопје

Работна книшка на име Драги Киранџиќ, с. Кучевиште, Скопје. (9346)

Чековна картичка бр.8080-84 и чековите од бр. 1893513 до 1893520, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Живка Игнатова, Штип. (9372)

Свидетелство за VIII одделение, издадено на име Африм Камберовски, Скопје. (9365)

Сообраќајна дозвола за трактор на име Рушани Амси, с. Г.Речица, Тетово. (9371)

Даночна картица бр.7502 даночен бр.4030993127494, издадена од Управа за приходи - Скопје на име "Луна Фешн Компани", Скопје. (9228)

Штедна книшка бр. 10-10-0003220-04, издадена од Силекс банка АД Скопје на име Јордан Аврамовски, Скопје. (9338)

Решение ул.бр.25-1586, издадено од Министерство за стопанство ПОЕ Чаир-Скопје на име Иљаз Абдула, Скопје. (9348)

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „Ентерпрер“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 7.05.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Мишко Михајловски“ бр. 3-а во време од 12 до 15 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Цвет“ – Гевгелија

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 7.05.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска“ бр. 2 во време од 7 до 13 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ОП „Шпиљетранс“ – Дебар

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 7.05.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: претворање на побарувањата на доверителите во траен влог.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Атанас Илиќ“ бр. 66 во време од 8 до 12 часот.

СОДРЖИНА

675.	Одлука за помилување на осудени лица .	1349
676.	Одлука за давање согласност на одделни акти на Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“ – Скопје	1349
677.	Одлука за давање согласност на Статутот на ЈП за просторни и урбанистички планови – ц.о. – Скопје	1349
678.	Решение за определување на ретки видови дрвја во шума	1350
679.	Правилник за воведување и одржување на шумски ред	1350
680.	Правилник за начинот на жигосување и издавање испратница за исечено дрво	1351
681.	Правилник за начинот на вршење на ознака за сеча	1352
682.	Правилник за утврдување на висината на цената за штети на шумите	1353
683.	Правилник за образецот и начинот на издавање на легитимацијата на шумарскиот инспектор	1355
684.	Правилник за униформата и видот на оружјето што го носат припадниците на шумската полиција	1355